

Врз основа на член 5 став (1) од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на Република Северна Македонија ” бр. 108/20 и 133/20), Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седница одржана на 22 април 2021 година, донесе

Одлука

за определување на ескалираната густина ρ_e и деескалираната густина ρ_d , на секој нафтен дериват и гориво за транспорт, висина на надоместокот Р за премија, транспортните трошоци Т до склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот D за трошоци за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи

Член 1

Со оваа одлука се определуваат ескалираната густина ρ_e и деескалираната густина ρ_d , на секој нафтен дериват и гориво за транспорт, висина на надоместокот Р за премија, транспортните трошоци Т до склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот D за трошоци за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи, коишто ќе се применуваат во период од 27.04.2021 година до 24.10.2021 година.

Член 2

- (1) Деескалираната густина ρ_d на секој нафтен дериват и гориво за транспорт од член 2 став (1) на Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт со исклучок на мазутот М -1 изнесува:
 - за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 0,746 (kg/l),
 - за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98..... 0,747 (kg/l) ,
 - за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)0,825 (kg/l) и
 - за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 0,824 (kg/l),

- (2) Ескалираната густина ρ_e на секој нафтен дериват и гориво за транспорт од член 2 став (1) на Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт со исклучок на мазутот М -1, изнесува:
 - за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 950,755 (kg/l),
 - за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 980,755 (kg/l),
 - за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 0,845 (kg/l) и
 - за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)0,845 (kg/l).

Член 3

Надоместокот за премијата (P) за секој нафтен дериват и гориво за транспорт изнесува:

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 72 USD/t ,
- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98114 USD/t ,
- за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 53 USD/t ,
- за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)..... 55 USD/t и
- за мазут М-1..... 65 USD/t.

Член 4

Највисокиот надоместок Т за транспортни трошоци до склад во Република Северна Македонија за секој нафтен дериват и гориво за транспорт изнесува:

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95..... 20 USD/t ,
- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98.....20 USD/t ,
- за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V).....20 USD/t ,
- за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1).....20 USD/t и
- за мазут М-1..... 20 USD/t.

Член 5

(1) Највисокиот надоместок D за секој нафтен дериват, освен за Мазут М-1, во вкупен износ од 6,25 МКД/л, се пресметува како збир од највисоките надоместоци за трошоци за работење преку склад, трговска маржа, и транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи, коишто за секој нафтен дериват и гориво за транспорт, поодделно изнесуваат:

а) Трошоци за работење преку склад:

- 1) за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95.....1,00 МКД/л,
- 2) за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98.....1,00 МКД/л,
- 3) за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V).... 1,00 МКД/л и
- 4) за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)...1,00 МКД/л.

б) Трговска маржа:

- 1) за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95..... 4,5 МКД/л,
- 2) за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98.....4,5 МКД/л,
- 3) за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V).....4,5 МКД/л и
- 4) за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)...4,5 МКД/л.

в) Транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи:

- 1) за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95..... 0,75 MKD/l,
- 2) за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98.....0,75 MKD/l,
- 3) за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)..... 0,75 MKD/l и
- 4) за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1).....0,75 MKD/l.

(2) Надоместокот D за Мазут М-1 изнесува 2,5 MKD/kg и тој не го содржи надоместокот за трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страната на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе отпочне да се применува од 27.04.2021 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во согласност со член 5 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.108/20 и 133/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, врз основа на податоците од Царинската управа на Република Северна Македонија, како и податоците добиени од следењето на состојбите и функционирањето на пазарот, двапати годишно донесува одлука за определување на густината на секој нафтен дериват и гориво за транспорт од член 2, став (1) од овој правилник, со исклучок на мазутот М-1, како и за висината на надоместокот Р за премија со вклучени транспортни трошоци до склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот D за трошоци за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи.

Оваа одлука се донесува најдоцна до последниот понеделник во април во тековната година за периодот од последниот понеделник во април до последниот понеделник во октомври во тековната година и најдоцна до последниот понеделник во октомври во тековната година, за периодот од последниот понеделник во октомври во тековната година до последниот понеделник во април во наредната година. Во согласност со овие законски обврски Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 26.04.2021 година (понеделник) треба да донесе одлука за определување на ескалираната густина ρ_e и деескалираната густина ρ_d на секој нафтен дериват и гориво за транспорт, висината на надоместокот Р за премија, транспортните трошоци Т до склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот D за трошоци за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи.

Во одлуката се задржани сите вредности на поедини параметри како и досега, освен за деескалираните густини коишто се пресметани врз основа на вредностите добиени од Царинската управа на Република Северна Македонија за периодот од октомври 2020 година до април 2021 година. Деескалираните густини се еднакви со пондерираните просечни вредности на густините пресметани во однос на увезените количини на нафтените деривати од страна на трговците на големо со нафта и нафтени деривати. Овие нови вредности за деескалираните густини незначително се разликуваат од досегашните вредности:

- За ЕУРОСУПЕР БС-95 наместо досегашната вредност 0,747 kg/l, ќе се применува вредноста 0,746 kg/l
- За ЕУРОСУПЕР БС-98 наместо досегашната вредност 0,751 kg/l, ќе се применува вредноста 0,747 kg/l
- За ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) наместо досегашната вредност 0,824 kg/l, ќе се применува вредноста 0,825 kg/l

Екстра лесното масло за домаќинство во периодот од октомври 2020 година до април 2021 година има иста деескалирана густина со вредноста што досега беше важечка..

Во оваа одлука трговската маржа има иста вредност со досегашната одредена во мај 2020 година, односно 4,5 MKD/l, и е најниска во однос на сите вредности на маржите по објавувањето на првиот Правилник за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 103/19, од 23 мај 2019 година. Оваа трговска маржа им обезбедува на нафтените компании доволно висока основна цена на нафтените деривати (цена без давачките кон државата) за покривање на трошоците во нивното работење, и остварување на позитивни финансиски резултати, без оглед на намалените приходи што ги имаат заради намалената потрошувачка на нафтени деривати од 13,5% во 2020-та година како последица од здравствената и економската криза предизвикана од COVID 19 пандемијата. Трговската маржа во износ од 4,5 MKD/l е доволно висока, што може да се потврди и со фактот дека врз основа на официјалните податоци објавени од Европската комисија

(https://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/latest_prices_without_taxes.pdf)

основната цена на ЕУРОСУПЕР БС-95 во Република Северна Македонија во април 2021 е повисока од цената во 7 европски држави (Австрија, Бугарија, Словенија, Чешка, Ирска, Латвија и Литванија), а за ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) е повисока од 2 европски држави (Бугарија и Словенија).

УП1 бр.02-731/1
22 април 2021 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски